

СЛЕДНИОТ БРОЈ ИЗЛЕГУВА НА 22.8.2008



Искачувањето кон врвот е тешко,
но погледот од таму е најубав
Climbing to the top is a hard thing,
but the view from there is the best 8

Грција почна да ја срка помијата
која ѝ ја зготви на Македонија 14

Смрт или слобода за човечки правдини! 18

Заедно со пријателите ќе се
бориме за Македонија, ние
не смееме да го забораваме
идеалот на предците 20

Грчкиот "берлински" сид ќе
падне пред македонските
тапи и крштеници 24

Додека се на власт
има демократија,
штом се во
опозиција бојкот
на Собранието 34

Хуманоста
го "крена"
ранетиот град 46

Вечен судир на
духот и материјата 48

Гоце Делчев:

"Македонија има свои интереси и своја политика. Тие им припаѓаат на сите Македонци. Оној што сака да работи на приклучувањето на Македонија кон Бугарија, Грција или Србија, тој може да се смета за добар Бугарин, Грк или Србин, но не и за добар Македонец".



Македонија е ретко место на Земјината топка што поседува идентитет сама по себе. Таа му припаѓа на оној народ што го има положено своето, пред портите на нејзиното Големо и гордо име. Како што тоа го сторивме ние, денешните Македонци, продолжувачи на континуитетот и идентитетот втемелен од античките Македонци. Цивилизациска придобивка вградена во светската културно-историска ризница која нас Македонците најмногу не задолжува и обврзува.

Издавач: ДНИД "Македонско сонце" ДООЕЛ - Скопје

Основач: Горѓија - Џорџи Аџанасоски

Директор: Елизабетија Хаџи-Стойанова Косиљурска

Главен и одговорен уредник,
јазична редакција и лектура:
Силвана Блажева

Заменик главен и одговорен уредник:
Александар Келијаноски

Редакциски колегиум:
Кокан Стојчев
Жаклина Мишевска
Милева Лазова
Арсен Колевски
Мишко Талески
Магдалена Андоновска
Мирослав Георгиевски

Соработници:
Фросина Ташевска-Ременски
Љубомир Цуцуловски
Димитар Мирчев
Петар Шкрбина
Димитрие Маневски
Дејан Савовски
Александар Вучевски
Живанка Филиповска

Технички уредник:
Синиша Кариќ
Помошник на
техничкиот уредник:
Владимир Стојковски
Дактилограф:
Зорица Кметовска
Секретар на Редакцијата:
Сузана Јосифовска

Дистрибуција:
МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА,
AXEL SPRINGER VERLAG

Адреса: Редакција "Македонско сонце" ул. "Ленинова" бр. 87, 1000 Скопје, Р Македонија.
Тел: ++389 2 3130-137; Факс: ++389 2 3130-377; е-пошта: redakcija@makedonskosonce.com;
Жиро-сметка 200001070137263 - ДНИД "Македонско сонце" ДООЕЛ - Скопје; Единствен даночен број:
4030995235235 - Стопанска банка;
Девизна жиро-сметка: За "Makedonsko sonce" MACEDONIA; Bank name: Stopanska Banka A.D. - Skopje; Bank
number: STOBMK2X, ID number: 1574718. IBAN: MK 07200001082723110
Претплата за Македонија: годишна 2.300 ден, полугодишна 1.100 ден, тримесечна 600 ден;
Претплата за Европа: - годишна 120 ЕУР, полугодишна 70 ЕУР; Претплата за САД, Канада: - годишна 150 USD,
полугодишна 80 USD, Австралија и Нов Зеланд: - годишна 150 AUD, полугодишна 80 AUD. Во претплатата
се вклучени ПТТ трошоците.
Печати: ЕВРОПА 92 РАКОПИСИТЕ И ФОТОГРАФИИТЕ НЕ СЕ ВРАќААТ

Според мислењето на Министерството за култура број 08-3773/2 од 24 мај 1995 година и согласно чл. 30 став 8 од Законот за додадена вредност, македонскиот светски неделник "Македонско сонце" е производ, за којшто се плаќа посебна повластена даночна стапка од 5 отсто.